

"Цел на овие средби е да се соберат луѓето од овој еснаф, да се запознаат со најновите методологии, постапки, анализи во делот на клиничкото работење, во трансфузиологијата, во микробиологијата, односно она што претставува новина во делот на дијагностицирањето и работата", вели претседателот Георгиевски.


Пишува: Милева ЛАЗОВА

Традиционалните "Априлски средби" подготвени од Сојузот на здруженија на медицински лаборанти и санитарни техничари на Република Македонија, и годинава се реализираа во Охрид од 13 до 15 април. Тоа беше 22. стручно-едукативен собир, на кој се говореше за најновите методи и сознанија од областа на медицината, а корисни за луѓето од нивната бранша.

На овие средби присуствуваа околу 140 учесници од Македонија, кои ги разменија своите мислења и искуства. Присутните гости ги поздрави проф. д-р Борче Георгиевски, директор на Клинички центар, кој истакна дека ваквите средби се неопходни за едукација на сите учесници.

Претседателот на Здружението, Борче Георгиевски, вработен во лабораторијата во Поликлиниката "Бит-пазар" во состав на Здравствен дом "Скопје", ги појасни темите на априлскиот едукативен медицински собир, кои беа презентирани од еминентни и стручни лица, претходно директно инволвирани во практичниот дел.

"Годинашнава тема - вели претседателот Георгиевски - ја насочивме во делот на она што претставува нови трендови и методи во клиничко-хемиската дијагностика, со цел да се надминат бурните времиња, кои сега во овој транзиционен развој го следат здравството. Првиот ден учествуваа проф. д-р Никола Пановски, ас. Татјана Грданоска од Институтот за микробиологија и паразитологија при Медицинскиот факултет од Скопје со темата 'Халмидиски инфекции во хуманата популација, акту-



НА АПРИЛСКИТЕ СРЕДБИ ПОЧЕСНИ ГОСТИ БЕА ПРОФ. Д-Р БОРЧЕ ГЕОРГИЕВСКИ, ДИРЕКТОР НА КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР И Д-Р АНГЕЛ МИТРЕВСКИ, ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА

СВЕТСКИ МЕТОДИ И ИСКУСТВА МЕЃУ МАКЕДОНСКИТЕ МЕДИЦИНАРИ

елна состојба во светот и кај нас и лабораториска дијагноза'. На практичен начин прикажаа што значат халмидиски инфекции кај хуманата популација, на кој начин превентивно може да се спречи, како е кај нас, како е во светот, каква е актуелната состојба во Македонија. Следна тема беше 'Нови трендови и методи во клиничко-биохемиската дијагностика', образложена од проф. д-р Тодор Груев од Институтот за клиничка биохемија. Тој успеа да прикаже една слика на моментната состојба во ЕУ и на практицирањето на квалитетот и стандардите кои се применуваат во светот, при што упати препорака до Министерството за здравство да направи имплементација на она што претставува стручно-методолошки упатства за работа и организирање во областа на клиничко-

биохемиската лабораториска дијагностика и квалитетот на контрола. Проф. д-р Груев ги истакна најновите достигнувања во делот на бубрежните, срцевите и останатите дијагностички параметри", вели претседателот Георгиевски.

Трет и последен предавач на првиот ден од средбите била проф. д-р Снежана Стоилова од Високата медицинска школа во Битола, која говорела за "HAEMOPHILUS INFLUNZAE" - "Превенција и нови сознанија". Таа на практичен начин ги запознала учесниците со она што претставува состојба во светот, истовремено и кај нас, сите работи кои се неопходно потребни за превентивно сузбивање на оваа болест, исто така, и можноста воопшто да не дојде до таков дел во Македонија. Следниот ден свое излагање имала проф. д-р Воскресија

Во нестручниот дел беше направена интересна презентација на "VIVATAR" - Нов живот за вода од чешма. Проф. д-р Воскресија Стефановска пред присутните објасни за што станува збор. Со презентираниот норвешки уникатен производ од природни состојки од морето се отстранува хлорот од водата, ги додава потребните природни минерали во водата, го стабилизира нивото на рН вредноста кон идеално ниво, доведува до бактериолошка исправност и ги отстранува живата и другите метали од водата за пиење.

А МЕДИЦИНСКИТЕ ЛАБОРАНТИ И



**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА
ЗДРУЖЕНИЕТО, ГЕОРГИЕВСКИ
МУ ЈА ПРЕДАВА ЗАСЛУЖЕНАТА
БЛАГОДАРНИЦА НА
ГОСПОДИНОТ ДУКОВСКИ**

Стефановска од Републички завод за трансфузиологија, која зборувала на тема "Телемедицина во трансфузионалната практика", при што претставила еден нов тренд, основен модел на следење на пациентот на сосема нов начин. Поаѓајќи од фактот дека дијабетот е модерна болест во светот, веднаш се наметнува и потребата од пронаоѓање нови методи, нова визија за лекување и превентива. На таа тема говорел ас. д-р Горан Петровски, специјалист интернист, ендокринолог, кој објаснувал за "Нови технологии во дијабетот: континуирано мониторирање на гликемија кај деца и адолесценти со дијабетес". Следниот излагач, прим. д-р Жарко Караџовски од РЗЗЗ, одржал предавања за "EWARN - Систем за рано известување и надзор на заразни заболувања", систем кој мора да го применуваме како членка кандидат за ЕУ, затоа што претставува еден од неопходните услови.

"По излагањето на прим. д-р Караџовски беше констатирано дека е потребно брзо, навремено алармирање за сите заразни болести за навремено да се преземат сите потребни мерки. На крајот од стручниот дел, она што претставуваше наша обврска на '22. Априлски средби', д-р Ката Стојановска, специјалист епидемиолог говореше на тема 'Унапредување на системот за контрола на безбедност на храната', додаде прет-

седателот Георгиевски.

Сите теми, интересни секоја на свој начин, по секое излагање биле причина за дискусија и за размена на знаења, сознанија, заклучоци, мислења... Темите биле многу квалитетни, вредни за дискусија, така што за ниту една не може да се каже дека ја потиснала или ја надминала другата тема.

"Навистина - потенцира Георгиевски - сите излагања беа темелни, полни со аргументи, искуства, тврдења, од нив можеше многу да се научи. Сите предавачи беа директно вклучени во процесот на изготвување на анализите. Всушност, темите беа дел од нивната тимска работа. По стручниот дел, имаше и нестручен дел, ден кога (15 април) го одбележавме светскиот ден на медицински лаборанти. На господинот Благоја Дуковски, кој неодамна замина во пензија, му подаривме рачен часовник и благодарница за сè што тој направил за нашата професија и за Здружението. Истовремено направивме преглед за следните активности, кои не очекуваат во наредниот период. Покрај овие средби, Здружението исти такви организира и во октомври. И двата собира имаат меѓународен карактер. 'Октомвриските средби' се малку поголеми, и годинава ќе одбележат 35 години", истакна претседателот на Здружението, Георгиевски.

NOVATEX-SKOPJE



HARIBO



**СЕКОЕ ДЕТЕ ГИ САКА
И ВОЗРАСНИТЕ ИСТО ТАКА**



НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk